



TTK БАНКА АД Скопје
ул. „Народен Фронт“ бр. 19а
1000 Скопје, Македонија
тел: 02/32 36 400 факс: 02/32 36 444

www.ttk.com.mk
е-пошта: ttk@ttk.com.mk
ЕМБС: 6121110 ЕДБ: 4030006597638
тр. с-ка: 290-100000000-46

КОМЕНТАР ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ НА TTK БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД 2019 ГОДИНА

Во првиот квартал од 2019 година ТТК Банка АД Скопје дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката, при што во текот на периодот го прилагодуваше своето работење на тековните економски и пазарни услови на стопанисување.

Во периодот 1.1.2019 - 31.3.2019 година, преку своето редовно оперативно работење, Банката успеа да генерира позитивен нето-оперативен приход пред исправки на вредност во износ од 26,6 милиони денари, како резултат на остварени оперативни приходи во износ од 103,7 мил. денари и остварени оперативни трошоци во износ од 77,1 мил. денари. Во истиот период, исправката на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа изнесува 20,9 милиони денари.

Финансискиот резултат за периодот јануари – март 2019 година е позитивен и изнесува 5,7 милиони денари.

▪ Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во првиот квартал од 2019 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

▪ Финансиски остварувања на Банката

Нето-приходите од камати како основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 64,3 милиони денари и бележат пад од 4,4% во однос на истиот период минатата година, што главно произлегува од секторот финансиски институции и банки. Планираните нето-приходи од камати се остварени со 103%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во анализираниот период изнесуваат 31,3 милиони денари и бележат пораст од 7,2% во однос на истиот период минатата година. Најголем придонес во структурата на оваа позиција имаат приходите од провизии коишто потекнуваат од платниот промет во земјата како од секторот население така и од секторот стопанство како и од приходите од провизии од секторот кредитирање. Планираните нето-приходи од провизии се остварени со 97%.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 1,9 милиони денари и бележат раст од 2,5% во однос на истиот период минатата година. Остварувањето на планот изнесува 109%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 31.3.2019 година изнесуваат 4,8 милион денари и бележат намалување како резултат на повеќе реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот во првиот квартал од минатата година.

Вкупните **оперативни трошоци** во анализираниот период изнесуваат 77,1 милиони денари и истите се пониски за 2,7% споредено со истиот период минатата година, пред сè како резултат на подобрената оперативна ефикасност.



TTK БАНКА АД Скопје
ул. „Народен Фронт“ бр. 19а
1000 Скопје, Македонија
тел: 02/32 36 400 факс: 02/32 36 444

www.ttk.com.mk
е-пошта: ttk@ttk.com.mk
ЕМБС: 6121110 ЕДБ: 4030006597638
тр. с-ка: 290-100000000-46

Во споменатиов период, **исправката на вредноста на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансната изложеност на нето-основа** изнесува 20,9 милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата, квалитетот и порастот на кредитните пласмани на Банката.

▪ **Исплатени дивиденди**

На ден 1.3.2019 година Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери коешто се одржа на 5.4.2019 година. На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивидендата, со која се исплати дивиденда за 2018 година во бруто-износ од 95.328.240 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесува 105 денари односно 10,5% од номиналната вредност по акција.

▪ **Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)**

Материјалните средства (недвижности, постројки и опрема) бележат намалување за 1,2% во однос на декември 2018 година, главно како резултат на пресметаната амортизација на основните средства.

▪ **Промени во кредитни задолжувања (намалување или зголемување поголемо од 30% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)**

Обврските по кредити во однос на декември 2018 година бележат намалување за 8,7% главно како резултат на отплатата на обврските по кредити користени преку МБПР.

▪ **Очекувања за претстојниот период**

Во наредниот период Банката ќе биде насочена кон обезбедување стабилно и профитабилно оперативно работење. Банката ќе презема активности во насока на остварување на целите утврдени во деловната политика за 2019 година. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да се реализира преку зголемување на уделот на работа со населението и задржување на фокусот за работа со мали и средни претпријатија. Потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе биде основа на деловната стратегија, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминантно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2019 година Банката ќе продолжи со преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио коишто позитивно би влијаеле на финансискиот резултат на Банката.